


Во пресрет на американските претседателски избори во ноември 2008 година веќе се издвојуваат 4 фаворити за номинација на двете најзначајни и најмоќни партии.

Во Демократската партија, која во моментот го има мнозинството во Конгресот и во Сенатот, за таа функција претендираат поранешната прва дама на САД, сенаторката Хилари Родам Клинтон, како и црнечкиот сенатор од државата Илиноис Барак Обама, кој ужива голема популарност кај народот.

Во Републиканската партија се води борба за номинација меѓу поранешниот градоначалник на Њујорк, Рудолф Џулијани, и сенаторот од Аризона Џон Меккејн, кој се смета како најсериозен претендент за добивање на најмоќната позиција во светската политика.



МОЖНО ЛИ Е МЕККЕЈН ДА БИДЕ НАСЛЕДНИК НА ЏОРџ БУШ?



Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

ЏОН МЕККЕЈН - ЌЕ НОВ ПРЕТСЕДАТЕЛ

Во Соединетите Американски Држави веќе привршуваат активностите околу истакнувањето можни кандидати, кои ќе се обидат на наредните претседателски избори во ноември 2008 година да ја освојат номинацијата на Демократската и на Републиканската партија, двете највлијателни партии во американското општество. Со оглед на огромното влијание на САД во светската политика, во која и натаму играат доминантна улога, особено во борбата против меѓународниот тероризам и екстремизам, сигурно е дека изборот на новиот американски претседател ќе има влијание и врз натамош-

ниот развој на состојбите во Западен Балкан, во кој останува проблемот со нерешениот иден статус на покраината Косово, како и на брзината на постигнувањето на целите на македонската надворешна политика во насока на членството во НАТО пактот и во ЕУ.

КОИ СЕ ФАВОРИТЕ?

За најсериозен кандидат за номинација во Демократската партија веќе поголемо се промовира сенаторката Хилари Родам Клинтон, некогашна прва

дама во Белата куќа во која живееше како сопруга на поранешниот американски претседател Бил Клинтон, кој едвај го дозаврши вториот претседателски мандат по откриениот скандал со службеничката Моника Левински. Иако е сè уште рано да се проценуваат резултатите од овие избори за најзначајната позиција во светската политика, изборот на Хилари Клинтон би можел да се оцени како мошне неповолен во однос на нашата држава, која во времето на владеењето на нејзиниот сопруг како да беше подзаборавена и покрај нашето отворено сојузништво со САД, кога претрпе големи колатерални штети од

ТЕ ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ ИЗБОРИ ВО 2008 ГОДИНА

По дипломирањето на Поморската академија во 1958 година, Џон Меккејн ја почна својата кариера како пилот во американската морнарица. Во воената служба минал 22 години, од кои пет во виетнамски заробеннички логор, откако бил соборен при воена мисија над Ханој за време на Виетнамската војна. Во 1986 година бил избран за сенатор, каде го зазел местото на големиот сенатор од Аризона, Бари Голдвотер. Во моментот Меккејн е најстариот сенатор од државата Аризона.

Во 2000 година сенаторот Џон Меккејн не успеал да ја добие номинацијата на својата Републиканска партија за кандидат за претседател на САД, кога бил победен од сегашниот претседател Џорџ Буш. Меккејн е влијателен член на Комисијата за воени служби на САД, како и член на Комитетот за трговија, наука и транспорт. Има 7 деца и 4 внуци и со сопругата Синди живее во градот Феникс, Аризона.

пресметките на Западот со националистичкиот и насилен режим на Слободан Милошевиќ, особено во неговите обиди за етничко чистење на Косово од мнозинското албанско население во 1999 година и потоа.

Наспроти тоа, во време на владеењето на републиканскиот кандидат Џорџ Буш јуниор, Р Македонија имаше безрезервна поддршка во поглед на неј-

БИДЕ ЛИ НА САД?

зината меѓународна афирмација, која резултираше со нејзино признавање под уставното име од страна на САД, наспроти постоењето на значителен број американски граѓани со грчко потекло, кои го сочинуваат моќното и богато грчко лоби, кое повремено се обидува со поднесување резолуции во локалните органи на сојузните држави да ѝ наштети на ваквата позитивна американска политика кон Македонија. Р Македонија стана дел од меѓународната антитерористичка коалиција со испраќање свои трупи во Ирак, Авганистан и во БиХ, потпиша договор за изземање на американските војници од јурис-

дикцијата на Меѓународниот кривичен суд и со Вашингтон веќе изгради пријателски и сојузнички односи, кои значат голема поддршка за нашите амбиции да станеме дел од евроатлантските интегративни процеси.

Кандидатурата на црнечкиот сенатор од Илионис, Барак Обама, кој со долги чекори напредува во својата политичка кариера, исто така, е големо изненадување, иако се смета дека тој не ќе може да ѝ се спротивстави на конзервативната Америка, која сè уште не може да преземе таков радикален пресврт. Можеби таквиот факт влијаеше и врз одлуката на Колин Паул, популарниот американски државен секретар и командант на силите на првата американска воена интервенција против Ирак во 1991 година, во време на владеењето на таткото на актуелниот американски претседател Џорџ Буш, кој во периодот на својата најголема популарност не сакаше ниту да помисли на таква кандидатура. Затоа многу аналитичари сметаат дека е малку реално дека тоа ќе успее да го постигне младиот црнечки лидер и сенатор Барак Обама.



ПОРАНЕШНАТА ПРВА ДАМА, ХИЛАРИ КЛИНТОН ВО ГОЛЕМА ОФАНЗИВА

Инаку, во редовите на Републиканската партија засега најсериозни кандидати за номинација се поранешниот градоначалник на Њујорк, Рудолф Џулијани, кој забележа голема популарност откако успешно се соочи со хаосот во овој град по извршениот терористички напад на Ал каида на 11.9.2001 г. кога до земја беа урнати двете кули близначки на Светскиот трговски центар при што загинаа повеќе од 3.000 лица.

Меѓутоа, како далеку посериозен кандидат на републиканците се смета



ЌЕ БИДЕ ЛИ БАРАК ОБАМА ПРВИОТ ЦРНЕЧКИ ПРЕТСЕДАТЕЛ?

сенаторот од Аризона, Џон Меккејн, кој веќе еднаш учествуваше во трката за номинација на својата партија во 2000 година, кога загуби од сегашниот претседател Џорџ Буш јуниор, кој по втор пат ја врши оваа функција. Сенаторот Џон Меккејн е еден од најеминентните водачи на американската Републиканска партија, кој добро ги познава состојбите на Балканот, а особено во Македонија. Неодамна Џон Меккејн многу позитивно се изјасни во поглед на донесената резолуција на американскиот Конгрес во поглед на влегувањето на Р Македонија во НАТО пактот, заедно со Хрватска, Албанија и Грузија.

ПОЛИТИЧКИ СТАВОВИ НА МЕККЕЈН

Во своите размислувања по повод неодамнешното одржување на Минхенската конференција 2007 под мото "НАТО во ерата на глобалните предизвици", сенаторот Џон Меккејн во однос на Балканот изјави:


"Дозволете ми за момент да се свртам од проблемот со Авганистан кон регионот кој може да го сметаме како постконфликтен успех. Пред еднаесет години Балканот беше во пламен, го карактеризираа етничко чистење и широко распространето насилство. Денес прв пат може да се оцени дека овој регион оди напред. Црна Гора е независна држава, Хрватска, Македонија и Албанија ги спроведуваат плановите за членство во НАТО пактот, додека Алијансата смета на Балканот за своето проширување во 2008 година. Сега е време да се направи чекор напред кон финалниот статус на Косово, со продолжување на одговорностите за негова транзиција и зголемување на контролата од Европа, како и затворање на вратите кон болното минато на регионот. Во сè тоа ние

Свет

мораме да се обезбедиме дека во иднина Србија ќе се стреми кон изградба на модерна, просперитетна и европска нација.

Се надевам дека Русија ќе ги поддржи овие аспирации за Косово и за Балканот. Досега тоа не го правеше. Јас останувам загрижен за долгорочните можности на руската демократија, како и за натамошните правци на руската надворешна политика и политиката кон прашањата за енергијата.

Денес светот не е монополарен. Од периодот на Студената војна САД не излегоа како единствен победник. Победата во Студената војна ја оствари трансатлантската Алијанса и денес има моќни политички центри на секој континент. Руските лидери сега имаат различни мислења по повеќе тешки прашања. Дали руското напуштање на автократијата ќе стане позабележително, нивната надворешна политика многу поблиска до принципите на западната демократија, и дали нејзината енергетска политика ќе се искористи како алатка за закани? Или дали Русија ќе изгради демократска држава во партнерството со Западот, која ќе придонесува за системот кој го регулираат меѓународните правила? Додека нашите надежи се видливи во поглед на вториот избор, по-



ПОРАНЕШНИОТ ГРАДОНАЧАЛНИК НА ЊУЈОРК, РУДОЛФ ЦУЛИЈАНИ Е МОШНЕ ПОПУЛАРЕН

следните настани сугерираат нивно свртување кон старата политика! За жал, така и САД и Европа сакаат да ги земат предвид реалностите во Русија во конципирањето на нивната политика. Москва мора да разбере дека таа не може да ги ужива благодетите на вистинското партнерство со Западот, сè додека руските акции дома и во странство, се наоѓаат во основен конфликт со базичните вредности на евроатлантските демократи. Во денешниот мултиполарен свет нема место за нови конфронтации и јас се надевам дека руските лидери ќе ја сфатат и разберат оваа вистина.

Иако не по наш избор, нашата генерација е повикана да изгради ново глобално партнерство во одбрана на базичните идеали на цивилизацијата, идеали кои се напаѓаат од силите на насилиството, екстремизмот и хаосот. Овој

предизвик ќе нè натера да не ги ставаме под прашање нашите вредности, туку да ги удвоиме нашите обврски за нивната одбрана. Милијарди луѓе, насекаде по светот, сега ги прифаќаат како свои идеалите на политичките, економските и социјалните слободи, кои ги креираше

Западот. Всушност, ова е вистинското достигнување од нашата победа во Студената војна. Израснувањето на нови центри на политичката моќ во Азија и пошироко секако дека ќе ја намали привилегираната позиција на Западот во меѓународната заедница. Но, во поглед на широчината на тоа во која насока ќе се управува од придобивките на плурализмот, демократијата и слободниот пазар, ние ќе бидеме уверени дека универзалниот карактер на овие принципи ќе претставува поголем извор за безбедноста на нашите народи отколку која и да е сума потрошена за здобивање со сурова воена надмоќност. Од Кадахар до Дарфур, од Минхен до Минск, вреди да се бориме за нашите вредности. Јас сум уверен дека трансатлантското партнерство е одговор на овие предизвици".

R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО ПРЕТПЛАТЕНЕ СЕ



Во рамките на претплата за 2005 година ќе го добиете засега *Единственото Мултимедијално CD* во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот *P-Регистар* освен по печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добивеното CD и по завршување на процедурата за неговото инсталирање Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате *P-Регистарот*. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојавата горлива тема за спорото пристигање на податоците е веќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно CD на крајот на 2005 година со списанието *Репрезент и Даночен Практикум* со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сево ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е популата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручните списанија **РЕПРЕЗЕНТ** и **P-Регистар** за 2005 година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржливски е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорлави теми од секојдневниот работен ден, вклучувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врвни стручњаци од овој област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додадена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добиток и данокот на имот, *Специјалното издание* на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. *P-Регистарот* е во пластични кораци, со водички листови на основното издание во кое се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневниот работен ден и кои редовно ќе се ажурираат.

P-Регистарот е поделен на 8 дела и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

P-Регистар на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб страница на интернет ја добивате сите податоци со одвоен даден шифри.

Корисните ја имаме интернет-адреса!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

- 25 СПИСАНИЈА
- 2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а
- 1 P-РЕГИСТАР
- 16 ДОПОЛНУВАЊА

Со Вистин,
Вера Рафајловска

12 Списанија
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ

1 P-Регистар со
основна плочка

со преку
300

страници и
16

дополнувања

1 Специјално
издание

НОВО

2 Мултимедијални CD-а

САМО ЗА
14.700 ДЕН